

БАРАЊЕ
за пристап до информации од јавен карактер

Примено: E prapirur:	08.07.2020		
Org. E dani: № lista Org	Број: № dani:	Прилог: Shifra:	Вид на акт: Vendi:
03	1088/1		

Врз основа на член 4, член 12 и член 15 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 101 од 2019 година), од имателот НУ Национална опера и балет-Скопје ја барам следната информација од јавен карактер:

- Подзаконски акт со кој се уредува постапката за избор на директор (доколку нема подзаконски акт, да се достави документација врз основа на која се избира директорот)
- Дали до сега сте имале ВД директор, со колкав мандат, на кој начин е уредена постапката и дали е избран од кандидат од вработените во институцијата?
- Подзаконски акт со кој се уредува постапка за избор на членови на Управен одбор (доколку нема подзаконски акт, да се достави документација врз основа на која се избираат членовите)
- Колкав е број на членови во Управниот одбор?
- Каков вид на образование имаат членовите во Управниот одбор?
- Со кој акт е регулиран и како се определува висината на надоместокот на членовите на Управниот одбор?

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго